


## УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА Mozilla Firefox

Доколку за најава на страната за електронско банкарство користите Mozilla Firefox верзија 52 потребно е да ги направите следниве чекори:


1. Симнете ја апликацијата **FirefoxExtendedSupportActivator** од следниов линк:

<http://www.24x7.com.mk/Download/FirefoxExtendedSupportActivator.exe>


2. Апликацијата извршете ја со десен клик и **“Run as Administrator”**



3. Доколку промената е завршена успешно ќе се појави следнава порака:




4. Доколку се појави следнава порака:




Извршете го **FirefoxExtendedSupportActivator** со десен клик и **Run As Administrator**

5. После успешно извршена промена отворете го пребарувачот Mozilla Firefox и кликнете на копчето **Open Menu** во горниот агол од десната страна и кликнете на копчето **Help**




Кликнете на копчето **About Firefox** за да започне автоматската надградба на Firefox ESR верзија.



Откако ќе заврши надградбата кликнете на копчето **Restart Firefox to Update** за да се аплицира надградбата.



За да проверите дека е аплицирана верзијата Firefox ESR кликнете повторно на копчето **About Firefox**



Ќе ви се прикаже следнава верзија



6. Со ова успешно ја завршивте постапката за надградба на Mozilla Firefox на верзија **Mozilla Firefox ESR 52.0**
7. Отворете ја страната за електронско банкарство и продолжете со најава со Сمارт картичка/Токен.